



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

Службен гласник на Општина Конче Бр.3/2022	КОНЧЕ 14.03.2022 ГОДИНА	Излегува по потреба
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk	ж.с/ка 735014073863019	Д.Б.4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 7-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 14.03.2022 година

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 7-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 14.03.2022 година.

1. Одлука за утврдување на цени на возни билети за линиски превоз на патници;
2. Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на територијата во надлежност на подружницата „Радовишко Поле“-Радовиш;
3. Одлука за отстапување на пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
4. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба,реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2021 година;
5. Одлука за отстапување на користење и чување на противпожарна опрема на Доброволно противпожарно друштво „Горици Оператива’’ - Конче;
6. Решение за разрешување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче;
7. Решение за именување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче;
8. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2022 година;
9. Одлука за давање на субвенции на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
10. Одлука за одобрување парични средства за набавка на ловечка пушка како главна награда за ловечка вечер организирана од ЗЛРД *Студенец*-Конче;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на Јосе Стојанов од Конче;
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Зинлет Хусеинова од Радовиш;
13. Одлука за одбивање на барање од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ, Конче.

Број 09-415/16
Дата 14.03.2022
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Златко Ристов,с.р.

Врз основа на член 22 ст.1 алинеа 4, член 22-б став од Законот за превоз во патниот сообраќај (Сл.весник на Р.М бр. 68/2004; 23/2006; 127/2006; 64/2008; 114/2009; 50/2010; 83/2010; 140/2010; 152/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 20/2015; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 64/2018; 140/2018; 163/2018; 275/2019), чл. 22 ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и чл.15 ст.1 т.4 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:

ОДЛУКА

За утврдување цена на возните билети за линиски превоз на патници

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на возните билети за линиски превоз на патници и тоа за следните релации:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Лубница - Конче - Радовиш | цена 120 денари |
| - Долни Липовиќ - Радовиш | цена 130 денари |
| - Горни Липовиќ-Радовиш | цена 140 денари |
| - Габревци-Радовиш | цена 120 денари |
| - Ракитец-Радовиш | цена 110 денари |
| - Дедино-Радовиш | цена 70 денари |

Член 2

Утврдените цени важат за превоз на патниците во јавниот сообраќај и за превоз на ученици во основното и средното образование.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Дата 14.03.2022
Број 08-415/3
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на територијата на надлежност на АД Водостопанство на РСМ-Скопје, Подружница „Радовишко Поле“ – Радовиш за 2022 година.

Член 1

Со оваа Одлука се усвојува оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на територијата на надлежност на АД Водостопанство на РСМ-Скопје, Подружница „Радовишко Поле“ – Радовиш за 2022 година со број 2101-82/1 од 09.02.2022 г.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-415/4
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т. 32 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За отстапување на пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „Лаковица“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука се отстапуваат 274 жолти пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „Лаковица“-Конче набавени преку Програма за развој на Обединетите нации-УНДП проект за Подобрување на општинското владеење преку Грантови за општините за проект:

- „**Набавка на опрема за собирање и транспорт на комунален отпад (трактор, приколка за трактор и пластични канти за отпад)**“.

Пластични канти

КАНТА 120 Л

Броја 274

Боја жолта

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-415/5
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 г. донесе:

З А К Л У Ч О К

За усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција, и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2021 година бр. 09-151/1 од 04.02.2021 година

1. Се **УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција, и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2021 година бр. 09-323/1 од 22.02.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-415/6
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т. 32 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За отстапување на користење и чување на противпожарна опрема на Доброволно противпожарно друштво „Горици Оператива” - Конче

Член 1

Со оваа Одлука се отстапуваат на користење и чување на противпожарна опрема на Доброволно противпожарно друштво „Горици Оператива” - Конче во вредност од 15.000 долари донација од Амбасада на САД во РС Македонија и тоа:

- ПП одела за шумски пожар (комплет) броја 11
- ПП чизми за шумски и урбани пожари пара 11
- ПП ракавици за шумски и урбани пожари пара 11
- ПП шчемови броја 11
- Заштитни маски и филтри (комплет) броја 11
- ПП поткапа броја 11

Член 2

Доброволно противпожарно друштво Горици Оператива Конче се задолжува за квалитетно и одговорно чување и користење на опремата опишана во членот 1 од оваа Одлука отстапена од страна на Општина Конче.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-415/7
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 23 и 36 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 85/09, 18/11, 93/12, 41/014 и 129/15), а во врска со член 10 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување (Службен весник на РСМ бр.12/06) и член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување (Службен весник на РСМ бр.124/06) Советот на општина Конче на седницата одржана на 14.03.2022 година донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

За разрешување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче

1. Од должноста членови на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче се разрешуваат:

Реден број	Должност	Име и презиме	Образование
1	Командант	Благој Илиев	ВСС-Правен факултет
2	Началник	Дончо Тушев-ракитец	ВШСС-Сточарство

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2022

3	Помошници на началникот за 3.1. оперативни работи	Влатко Илов-Лубница	ВСС-Економски науки
	3.2.Хуманитарни мерки за заштита и спасување	Златко Јанкулов-Ракитец	ВСС-Педагошки факултет
	Згрижување и евакуација	Реџеп Реџепов Радојка Јованова Конче	ВСС-Медицински факултет ССС-медицинско училиште
	3.3. Технички мерки за заштита и спасување -Заштита и спасување од пожари	Стојан Николов-Долни Липовиќ	ССС
	Заштита и спасување од поплави	Марем Исмаилов-Конче	ССС
4	Помошен персонал -Извршител администратор	Зоран Манчевски-Ракитец	НСС
	Извршител курир/возач	Жарко Трајков-Долни Липовиќ	НСС

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-415/8
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 23и 36 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 85/09, 18/11, 93/12, 41/014 и 129/15), а во врска со член 10 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување (Службен весник на РСМ бр.12/06) и член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување (Службен весник на РСМ бр.124/06) Советот на општина Конче на седницата одржана на 14.03.2022 година донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче

1.Од должноста членови на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче се разрешуваат:

Реден број	Должност	Име и презиме	Образование
1	Командант	Златко Ристов	ВСС-Дипл.Детектив криминалист
2	Началник	Дончо Тушев-Ракитец	ВШСС-Сточарство
3	Помошници на началникот за 3.1. оперативни работи	Спасе Михајлов-Конче	ВСС-Факултет за информатика

	3.2.Хуманитарни мерки за заштита и спасување	Благој Јованов-Долни Липовиќ	ВСС-Земјоделски факултет
	Згрижување и евакуација	Рецеп Рецепов Радојка Јованова Конче	ВСС-Медицински факултет ССС-медицинско училиште
	3.3. Технички мерки за заштита и спасување -Заштита и спасување од пожари	Јане Спасовски-Конче	ССС
	Заштита и спасување од поплави	Марем Исмаилов-Конче	ССС
4	Помошен персонал -Извршител администратор	Ирфан Баров-Конче	ССС
	Извршител курир/возач	Спасо Јованов-Ракитец	НСС

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-415/9
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен весник на РМ бр. 64/2005, 4/2008,103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16, Службен весник на РСМ бр. 151/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/2002) Советот на Општина Конче на 7 –та (Седмата) редовна седница одржана на ден 14.03.2022 година, донесе

О Д Л У К А
За проширување на средствата на
Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Конче за 2022 година , на следниот начин

Подпрограма Потставка Кредити	Самофин.	Дотации	Донации
-------------------------------------	----------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

741114 Пренесен вишок на приходи од предходна година	0	185.455	0	0
	0	185.455	0	0

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2022

И се распределуваат следните расходни потставки:

В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

401130 Основни плати други вработени	0	25.000	0	0
401310 Персонален данок од плата	0	2.000	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	7.000	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	0	2.000	0	0
402220 Основен придонес за профес. Заболување	0	1.000	0	0
402310 Основни придонеси до Агенци. За вработув.	0	1.500	0	0
421110 Електрична енергија	0	50.000	0	0
421290 Други материјали за греење	0	30.000	0	0
423410 Прехрансбени продукти и пијалоци	0	30.000	0	0
423710 Средства за одржување на хигиена	0	22.087	0	0
425250 Осигорување на недвижности и права	0	4.868	0	0
426410 Објавување на огласи	0	5.000	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	5.000	0	0

185.455

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот на општина Конче за 2022 година, а истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Конче

Број 08-415/10
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на Општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:

О Д Л У К А

За давање на субвенции на ЈПКД „Лакавица“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука по барање бр.03-63/1 од 09.03.2022 година од ЈПКД „Лакавица“-Конче се одобрува субвенционирање како финансиска поддршка за покривање на тековни трошоци за непречено извршување на редовното работење во текот на фискалната 2022 година на Јавното претпријатие.

Финансиската поддршка ќе се трансферира на ЈПКД „Лакавица“-Конче во висина од 1.000.000,00 денари планирани на потставка 461130-субвенции на јавни комунални претпријатија во Буџетот на општина Конче за 2022 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-415/11
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 г. донесе:

О Д Л У К А

за одобрување парични средства за набавка на ловечка пушка
како главна награда за ловечка вечер организирана од
ЗЛРД *Студенец*-Конче

Член 1

По Барање бр. 08-19 од 14.03.2022 г. од ЗЛРД Студенец-Конче се одобруваат парични средства во висина од 30.000 денари за набавка на ловечка пушка како главна награда за ловечка вечер- 2022 година организирана од ЗЛРД Студенец-Конче.
Средствата да се исплатат на ЗЛРД Студенец-Конче на сметка бр.200000016103738-
Стопанска Банка.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во *Службен гласник на општина Конче*.

Број 08-415/12
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 г. донесе

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства на Јосе Стојанов од Конче

Член 1

По барање бр. 08-409/1 од 02.03.2022 година од Јосе Стојанов од Конче со ЕМБГ 2208963464026 поради неговата здравствена состојба потврдена со соодветни документи му се одобруваат парични средства во висина од 3.000 денари нето за набавка на лекови .

Средствата да се исплатат на име Јосе Стојанов од Конче, на сметка 210501582147455 во НЛБ Банка.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во *Службен гласник на општина Конче*.

Број 08-415/13
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 г. Донесе

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства на Зинлет Хусеинова од Радовиш

Член 1

По барање бр. 08-311/1 од 18.02.2022 година од Фирус Хусеинов од Радовиш се одобруваат финансиски средства во висина од 10.000 денари нето за реновирање на опожарена куќа.

Средствата да се исплатат на име Зинлет Усеинова, ЕМБГ 1511981485007 на сметка 290500014870223 во ТТК Банка.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во *Службен гласник на општина Конче*.

Број 08-415/14
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 г. донесе:

О Д Л У К А

За одбивање на барање од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ, Конче

1. Со оваа одлука се одбива барањето од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ, Конче број 03-290/1 од 16.02.2022 година поради непредвидени средства за таа намена во Буџетот на општина Конче.
2. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број 08- 415/15
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за утврдување на цени на возни билети за линиски превоз на патници;
2. Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на територијата во надлежност на подружницата „Радовишко Поле“-Радовиш;
3. Одлука за отстапување на пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
4. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2021 година;
5. Одлука за отстапување на користење и чување на противпожарна опрема на Доброволно противпожарно друштво „Горици Оператива” - Конче;
6. Решение за разрешување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче;
7. Решение за именување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на локална самоуправа-Конче;
8. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2022 година;
9. Одлука за давање на субвенции на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
10. Одлука за одобрување парични средства за набавка на ловечка пушка како главна награда за ловечка вечер организирана од ЗЛРД *Студенец*-Конче;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на Јосе Стојанов од Конче;
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Зинлет Хусеинова од Радовиш;
13. Одлука за одбивање на барање од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ, Конче.

*„ Службен гласник на
Општина Конче“*